

## АФЕРА ДАНОЧНА ПИРАМИДА

Финансиската полиција потврди дека во петокот, до Јавното обвинителство доставило нови кривични пријави за уште 11 лица, од кои за шест е одредена мерка притвор во траење од 30 дена. Дополнително, по кривични пријави поднесени од МВР, викендов се притворени уште двајца, со што бројката на новопритворени е осум, а вкупниот број лица кои се наоѓаат во Истражниот затвор по отворањето на аферата е 10. Едно од нив, Миодраг Мисајловски, сопственик на кафе-барот "Бенетон", веќе издржува затворска казна за друго дело, додека чека да му се суди и за учество во даночната пирамида. Но, ова не е и последниот случај од аферата.

Некои од осомничените, кои викендов заработиле кривични пријави, а за нив бил одреден притвор, биле недостапни за органите и по нив се трага. Според најавите, бројката на притворени во првиот бран ќе достигне до 20 лица. Меѓу нив е и сопственикот на градежната фирма "Илинден", Андреја Ошахов. Освен сопственикот на "Илинден", другите приведени се сопственици или сопственички на помали фирми, преку кои се переле парите. Како дел од кругот се спомнуваат имиња на скопски маркетинг агенции и продукции. Испрашувањето на некои лица траело и по 9 часа, по што се задржани во триесетдневен притвор. Се трага по останатите кои не се достапни. Според шпекулациите во јавноста, директори на дури 200 македонски фирми се под истрага поради основано сомневање дека се дел од даночната пирамида. При поднесувањето кривични пријави против одговорните лица во фирмите кои го злоупотребувале даночниот систем, ќе се бара мерка притвор за сторени дела

при што државата е оштетена за поголеми суми, за какви се сметаат оние над 6 милиони денари или околу 100.000 евра. Високи извори во органите на истрагата велат дека институциите вклучени во разоткривање на актерите во таканаречената даночна пирамида, неселективно ќе ги гонат сите затајувачи на данок, во насока да се создаде амбиент на чесно бизнис работење во земјава. Даночната пирамида е главна вест во бизнис круговите. Бизнисмените, без оглед дали се ситни или крупни, се обидуваат да дојдат до информација кои се затајувачите. Во разоткривање на актерите во аферата



даночна пирамида заедно работат Министерството за финансии со Финансиската полиција, Управата за јавни приходи и Дирекцијата за спречување на перење пари, МВР, а ги координира Одделот за стопански криминал при Јавното обвинителство. Во првата хајка на списокот беше и зетот на бизнисменот Светозар Јаневски. Јавноста смета дека Јаневски беше еден од порупните моќници на кои типуваше министерот кога објави дека бизнис олигархијата создала и контролира организирана даночна пирамида, низ која се перат огромни суми пари. За евентуалната бизнис олигархија Јаневски со став:

"Не постои бизнис олигархија. Бизнис олигархија од тој тип не постои, постојат можеби поединци кои опстанале во друштвото, меѓутоа некоја организирана бизнис олигархија која сакаме да ја трансферираме од едно друштво во друго не постои. Јас можам тоа со сигурност да ви го кажам".

Јаневски, кој е и советник на премиерот Бучковски, не сака да коментира дали партиските неистомисленници му вршат притисок токму нему и на неговите бизниси со објавувањето на името на неговиот зет како дел од пирамидата.

"Значи, во 'Пивара' нема такво нешто. Во 'Тиквеш', исто така, нема ништо. Грешката на мојот зет е негова грешка и тој ќе си ја плати, меѓутоа тој е само дел, 0,02 отсто од вкупната грешка која е направена", коментира бизнисменот Светозар Јаневски.

Цел месец по објавувањето на даночната пирамида, оние кои ја обелоденија тактизираат. Од даночниот октопод засега настрадаа неколку ситни риби, речиси непознати во бизнис круговите. Ја оштетиле државната каса за 100.000 евра - што претставува 0,1 отсто во даночниот скандал, за кој премиерот тврдеше дека тежи 100 милиони евра.

## ИНВЕСТИЦИЈА САМО ОД "ЛУК ОИЛ"

Покрај многубројните најави за навала од директни странски инвестиции, реалноста ги кажува фактите кои не се охрабрувачки.

По 6 месеци постоење Агенцијата за странски инвестиции не кажува што направила за да го привлече странскиот капитал во земјава. Единствено можеше да ја истакне најавената инвестиција на руски "Лук оил".

"Во сите инвестиции кои веќе се присутни во јавноста Агенцијата за странски инвестиции и тоа како е вклучена во изработувањето на прашалниците, во одговорите на сите потребни информации од аспект на даночната, на фискалната политика, од аспект на мож-

## БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 5.7.2005 година до 12.7.2005 година беа направени вкупно 197 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 34.985.418 денари.

Алкалоид Скопје реализираше најголем број трансакции, вкупно 69, при што беа истргувани акции во вредност од 13.332.614 денари. Комерцијална банка Скопје беше активна со вкупно 37 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 12.505.850 денари. Гранит Скопје имаше 25 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 1.749.914 денари. Најмалку трансакции, вкупно една имаше Интернешенал Хотелс АД Скопје, при што беа

## АРАНЖМАН СО СВЕТСКА БАНКА ВРЕДЕН 90 МИЛИОНИ ДОЛАРИ

Министерот за финансии Никола Поповски и предводникот на мисијата на Светска банка во земјава, Брус Кортни, договорија аранжман со Банката од 90 милиони долари. Министерот Поповски изјави дека откако аранжманот ќе биде затворен ќе треба да се усогласат техничките прашања, кои не се од суштинско значење. Тоа треба да се направи до септември, кога аранжманот ќе биде разгледан од Бордот на Светска банка. Програмата со Светска банка годишно



ностите, од аспект на условите, како што е, на пример, обраќањето на 'Лук оил', изјави Виктор Делов, директор на Агенцијата за странски инвестиции.

Дека инвестициите во земјава се на ниско ниво признава и Владата. Во обид да привлече странски инвеститори напомош ја повика локалната власт.

Им порачаа на градоначалниците да направат анализи за ресурсите и капацитетите кои нивните општини можат да им ги понудат на инвеститорите.

Тие, пак, им возвратија дека работите не се добро дефинирани. Побараа државното земјиште да биде во нивна надлежност.

Македонија е на европското дно по обемот на странски инвестиции. Минатата година во земјава влегле едвај 150 милиони долари, најмалку од сите земји во транзиција.

истргувани акции во вредност од 1.500.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 12.7.2005 година изнесуваше 1.843,85 индексни поени.

- Нетрговски трансфери на акции од котирани друштва:

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, на 8.7. 2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирани друштва: Млаз АД Богданци - 160 обични акции.

- Ново котирано друштво за чии хв денес не вajat ценовните ограничувања:

Согласно Одлуката за измените и дополнувањата на Процедурите за тргување на Македонска берза доколку со одредена хартија од вредност која е котирана на Официјалниот пазар на Берзата не е склучена ниту една тран-

сакција во период од 10 дена на тргување во вредност поголема од 100.000 денари (неземајќи ги предвид блок трансакциите), тргувањето со таа хартија од вредност од првиот нареден ден на тргување се префрла од "континуиран" начин на тргување во "фиксинг" и за неа се отстрануваат ценовните ограничувања, сè додека со неа не биде склучена трансакција/трансакции во вредност поголема од 100.000 денари (неземајќи ги предвид блок трансакциите).

- Официјален пазар - обични акции:

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, на 7.7. 2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котирани друштва (по основ на компензација, подарок или наследство)

- Бетон АД Скопје - 15 обични акции.



ке изнесува 30 милиони долари, со кои ќе се поддржуваат реформите во здравството, судството, пазарот на труд, финансискиот сектор, јавната администрација и децентрализацијата.

"Аранжманот ќе се повлекува три пати по 30 милиони долари, секогаш при крајот на третиот или на почетокот од четвртиот квартал во секоја година. Тој се усогласува со аранжманите на ММФ", рече Поповски.

Министерот Поповски изјави дека откако аранжманот ќе биде затворен ќе треба да се усогласат техничките прашања, кои не се од суштинско значење. Тоа треба да се направи до септември, кога аранжманот ќе биде разгледан од Бордот на Светска банка.

## ВИНИЧКИ КОШУЛИ НА ЕВРОПСКИОТ ПАЗАР

Конфекцијата "Виничанка" од Винаца и 180 вработени неодамна ја одбележаа 10-годишнината од успешната приватизација на овој некогашен погон на штипски "Астибо". Пред една деценија доминантен сопственик на "Виничанка" стана холандската компанија "Лан винкел фешн", која беше една од првите приватизации со странски капитал во земјава. Вработените се задоволни од газдите, пред сè, затоа што нивните плати се пристојни и редовни и неделно работат по 39 часа.

"Годишно произведуваме по 370.000 кошули. Со пласманот нема никаков проблем. Сите се продаваат на пазарот во ЕУ, а цената на една наша кошула во малопродажбата е од 70 до 110 евра.

Стратегискиот партнер досега, во изградба на нова хала, најсовремена климатизација и во обезбедување нови, современи машини во 'Виничанка', инвестира близу



700.000 евра. Годишното производство од 370.000 машки кошули е со највисок квалитет, за што говори фактот дека 'Виничанка' не знае што е тоа рекламација на нејзините производи", вели Дончо Иванов, генерален менаџер на "Виничанка".

Во "Виничанка" приватизацијата беше извршена со странски капитал во 1995 година. Во овие десет години таа ги доживеа своите ѕвездени моменти, со многубројните инвестиции, за вработените редовни и, за македонската текстилна индустрија, повеќе од добри плати и други финансиски примања опередени со закон, со перманентно плаќање на сите давачки кон државата. И додека на македонските конфекции им се импутира непочитување на законското работно време и експлоатација на работничките со прекувремена работа, во виничката конфекција се работи во две смени од по шест и пол часа. На таков ред во работите инсистира и доминантниот сопственик, но и менаџерскиот тим во Винаца.

"За овие десет години работевме спокојно во колективот. На работничките кои обезбедуваат висок квалитет на производството, покрај платата и надоместокот за храна, секоја година им се исплатува и надоместок за годишен одмор", вели Дончо Иванов.